



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

2

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Среда, 3 ноември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 66

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 5 динари. — Претплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

717.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО

Член 1

Во Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82) во член 9 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член боновите за трактори, комбајни, земјоделски машини, како и за товарните возила од член 2 став 2 точка 2 на оваа уредба издадени за декември можат да се користат и во ноември ако е тоа потребно за вршење на есенските земјоделски работи што се докажува со потврда од надлежниот општински орган.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 460
28 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

718.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 23/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82) врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 57/79, 7/80, 27/80, 38/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82 и 47/82) во член 1 став 1 во точка 1 стапката: „60,78‰“ се заменува со стапката: „55,30‰“, а стапката: „56,64‰“ — со стапката: „51,54‰“.

Во точка 2 стапката: „48,73‰“ се заменува со стапката: „44,09‰“, стапката: „50,99‰“ — со стапката: „46,15‰“, а стапката: „51,37‰“ — со стапката: „46,49‰“.

Во точка 3 стапката: „7,83‰“ се заменува со стапката: „7,09‰“.

Во точка 4 стапката: „7,98‰“ се заменува со стапката: „7,21‰“.

Во точка 5 стапката: „1,87‰“ се заменува со стапката: „1,62‰“, стапката: „3,07‰“ — со стапката: „2,68‰“, стапката: „6,00‰“ — со стапката: „5,21‰“, стапката: „1,89‰“ — со стапката: „1,64‰“, а стапката: „4,60‰“ — со стапката: „4,00‰“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 449
2 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинциќ, с. р.

719.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА

1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 54/82 и 65/82), организациите на здружен труд што произведуваат деривати на нафта, своите продажни цени за одделни деривати на нафта можат да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за

	Дин/лит.		
1) моторен бензин:			
— од 86 октани	16,879		
— од 98 октани	19,068		
2) гасно масло — дизел-гориво:			
— Д-1	16,699		
— Д-2	16,247		
— Д-3	16,037		
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	16,249		
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	16,009		
5) масло за горење-мазут:	Дин/kg		
— лесно (Л)	11,291		
— средно (СР)	10,183		
— тешко металуршко (ТМ-1) и средно металуршко	11,228		
— тешко (Т)	3,343		
— тешко металуршко (ТМ-2)	9,154		
6) примарен бензин	19,172		
7) млазно гориво (ГМ-1)	18,493		
Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1);			
8) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан смеша).	17,132		
Цените на другите течни гасови се формираат во паритет со цената на пропанот и бутанот;			
9) битумен 40/200	13,263		
Цените на другите битумени се формираат во паритет со цената на битуменот 40/200;			
10) аромати:			
— бензен	32,164		
— толуен	26,277		
— МП-ксилен	26,277		
— О-ксилен	23,528		
— етил-бензен	41,672		
11) специјален бензин за маслодајни култури	27,012		
12) специјален бензин за гума	25,338		
Цените за другите специјални бензини се формираат во паритет со цената на специјалните бензини за гума;			
13) медицински бензин	28,708		
14) авио-бензин 80/87	29,320		
Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената на авио-бензинот од 80/87;			
15) white spirit 140/200	17,042		
16) петрококс калциниран регулар	16,220		
Цените на другите видови петрококс се формираат во паритет со цената на петрококсот калциниран регулар;			
17) петролеј за осветление	18,053		
18) петролеј за мотори	18,060		
19) петролеј за сигнали	18,060		
20) парафин кристален белен	38,644		
Цените на другите парафини се формираат во паритет со цената на парафинот кристален белен;			
21) базни масла (БМ-90 I.V.)	26,890		
Цените на другите базни масла се формираат во паритет со цената на базните масла (БМ-90 I.V.), а според индексот на вискозитет;			
22) рафинати и дестилати-вретенски дестилат ВЕД	21,069		
Цените на другите рафинати и дестилати се формираат во паритет со цената на вретенскиот дестилат ВЕД.			
		Дин/kg	
		— за покритие на трошоците за полнење на шишиња, контејнери и садови-резервоари што се вградени во моторни возила	2,70
		— за покритие на трошоците за полнење камп-шишиња до 5 kg што се утврдени во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките засадници	
		— за покритие на трошоците за прометот на мало на шишиња, контејнери и садови-резервоари што се вградени во моторни возила	1,65
		— за покритие на трошоците за складирање на течен гас	0,843
		— за покритие на трошоците за прометот на големо на шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови — резервоари што се вградени во моторни возила, како и	

2. Организациите на здружен труд што произведуваат деривати на нафта своите продажни цени за моторните масла, специјалните масла за моторни возила, индустриските масла, средствата за механичка и техничка обработка на металите, мастите, антикорозионите средства и за другите масла, што постоеја на дан 31 јули 1982 година, можат да ги зголемат до 7,2%.

Цените од став 1 на оваа точка важат франко натоварено во кругот на рафинерија.

Во цените од став 1 на оваа точка не е вклучено учеството за покритие на трошоците за промет.

Цените на производите од став 1 на оваа точка, што се испорачуваат во ринфуза во автоцистерни се пониски од цените на истите производи пакувани во буриња за 0,50 дин/kg.

За производите во лимени буриња од 180 kg, амбалажата е повратна на трошок на продавачот.

Невратените буриња ќе му се фактурираат на купувачот во поли износ по цената за ново буре.

Трошоците што настануваат во врска со собирањето и враќањето на амбалажата ќе се регулираат меѓу производителските организации и прометните организации.

3. Цените од точка 1 став 1 одредби под 1 до 4 на оваа одлука важат франко пумпна станица.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на деривати на нафта, при формирањето на цените во прометот на мало, на цената од точка 1 став 1 одредби под 1 до 4 на оваа одлука, можат да додадат, и тоа:

- 1,10 динари по литар моторен бензин;
- 1,00 динари по литар гасно масло — дизел-гориво, масло за горење — екстра-лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно — специјално (ЛС).

4. Цените од точка 1 став 1 одредба под 5 до 22 на оваа одлука важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или танкер во местото на производителот.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на деривати на нафта при формирањето на цените во прометот можат на цените од точка 1 став 1 одредби под 5 до 7 и одредби под 9 до 22 и од точка 2 на оваа одлука да додадат износ за покритие на трошоците за прометот во апсолутен износ кој според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на деривати на нафта на цените од точка 1 став 1 одредба под 8 на оваа одлука можат да додадат износ:

за покривање на трошоците за промет на големо кога испорака се врши во стабилни резервоари и преку цевководи, освен ако се врши испорака на индустриски потрошувачи, полнители и фарми 0,90

— за покривање на трошоците за прометот на големо кога се врши испорака во стабилни резервоари и преку цевководи на индустриски потрошувачи, полнители и фарми 0,40

Учеството за покривање на трошоците за прометот утврдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка го претставува вкупниот износ од кој овие организации на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на деривати на нафта од ст. 2 и 3 на оваа точка ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.

5. Во цените од точка 1 став 1 одредби под 1 до 5 и одредби под 7, 8 и 14 на оваа одлука се вклучени износите за посебни намени во согласност со прописот, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторни бензини	0,111
2) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	0,123
— Д-2	0,126
— Д-3	0,128
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно — специјално (ЛС)	0,126
	Дин/kg
5) масло за горење-мазут	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

6. На цените од точка 1 став 1 одредби под 1 до 5 и одредби под 7, 8 и 14 на оваа одлука се додава износ за посебни намени, во согласност со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта и на организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на деривати на нафта, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторни бензини од 86 и 98 октани	0,111
2) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	0,123
— Д-2	0,126
— Д-3	0,128
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,126

	Дин/kg
5) масло за горење — мазут	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта ќе ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи кај Службата на општественото книговодство на Југославија до 15-ти во месецот за претходниот месец.

7. На цените формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука се додава износ за посебни намени, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторен бензин од 86 и 98 октани	0,178
2) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	0,203
— Д-2	0,208
— Д-3	0,211
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,207
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,207
5) течен гас	0,300

8. На цените на дериватите на нафта формирани според точ. 1 до 7 на оваа одлука се додава основен данок на промет на производи.

9. На цените на дериватите на нафта формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука се додава, согласно со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на деривати на нафта, организации на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта и организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта, односно на деривати на нафта, износ за покривање на трошоците за краткорочните странски кредити, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторен бензин од 86 октани	4,074
2) моторен бензин од 98 октани	3,624
3) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	1,841
— Д-2	1,689
— Д-3	1,746
4) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,872
5) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,937

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд за промет на деривати на нафта ќе ги уплатат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија до 15-ти во месецот за претходниот месец.

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со самоуправната спогодба, ќе се користат за покривање на трошоците за краткорочните странски кредити за увоз на нафта во 1981 година, на разграничениот дел во 1982 година до износ од 4,1 милијарда динари и за покривање на трошоците за краткорочните странски кредити за увоз на нафта и на деривати на нафта, во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година, до износ од 3,3 милијарди динари.

10. На цените на дериватите на нафта формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука се додава надомест за патиштата, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторни бензини:	
— од 86 октани	3,056
— од 98 октани	2,875
2) гасни масла — дизел-горива:	
— Д-1	2,937
— Д-2	3,117
— Д-3	3,300

11. На цените на моторни бензини од 86 и 98 октани на гасни масла — дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3; формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука, се додава надомест за патиштата во износ од два динари по 1 литар, во согласност со договорот и прописите на надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со договорот, ќе се користат за повлекување на странски кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и на основното земјоделско производство.

12. На цените на моторни бензини од 86 и 98 октани и на гасни масла — дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука, се додава надомест за развој на рудниците на јаглен во Југославија во износ од 0,50 динари по еден литар, а на цените на масло за горење екстра-лесно (ЕЛ), масло за горење лесно-специјално (ЛС) формирани според точ. 1 до 3 на оваа одлука износ од 1 динар по литар, во согласност со договорот и прописите на републиките и автономните покраини.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат на гасно масло — дизел-гориво Д-2 што го набабуваат земјоделските организации на здружен труд за погон на своите трактори и земјоделската механизација и на тракторите и земјоделската механизација на своите кооперанти — индивидуални земјоделски производители.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат согласно со договорот на републиките и автономните покраини за унапредување и развој на рудниците на јаглен.

13. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 465
2 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

720.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА КОКСОТ

1. По исклучок од одредбите на точка 1 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 54/82 и 65/82), организациите на здружен труд што произведуваат кокс, можат своите продажни цени на коксот да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/тони
1) металуршки кокс — крупен	7.551,17
2) металуршки кокс — ситен	6.434,56
3) леарски кокс А	9.636,00
4) леарски кокс Б	9.335,70

Цените на доплатата за дробење остануваат на нивото што постоеше на ден 31 јули 1982 година.

Цените од став 1 на оваа точка важат франко натоварено во превозното средство во складите на производителот.

2. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и во движењата на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 466
2 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Социјалистичка Народна Либиска Арапска Цамахирија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Abu Musa Freiwa, секретар (министер) на економија на Социјалистичка Народна Либиска Арапска Цамахирија.

Бр. 58
23 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА.

	Страна
717. Уредба за дополнително на Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво — — — — —	1561
718. Уредба за измена на Уредбата за зоглемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	1561
719. Одлука за највисоките цени на дериватите на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта — — — — —	1561
720. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на коксот — — — — —	1564
Одликувања — — — — —	1564

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник: Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.